

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 18 јануари 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на Мери Коцева од Радовиш УП2 09-245/20 од 16 декември 2020 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-566 од 7 декември 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-566 од 7 декември 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Мери Коцева од Радовиш до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-245/20 од 16 декември 2020 година против Решение за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за отфрлање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-566 од 7 декември 2020 година издадено од КЕЦ Струмица, поради некомплетна документација.

Според Електродистрибуција, не е доставен извод од ДУП/УПС/УПВНМ во зададениот рок, па затоа е отфрлено. Известувањето за некомплетна документација е донесено на 30ти ноември, а примено од страна на жалителот на 2 декември. Бараната документација жалителот ја испраќа на 10ти декември (на 9ти ден од прием), но истиот ден го има добиено и Решението за отфрлање. Потенцира дека го има испратено во рок, за што во прилог има соодветни докази. Потоа, на 14 декември е поднесен нов БСП-1 со комплетна документација за кој е издадено Решение за стандарден приклучок на 23ти декември.

На 12 јануари 2021 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-245/20 од 16 декември 2020 година со прилог:
 - Достава на документација од 10 декември 2020 година
 - Известување за некомплетна документација бр. 11-566 од 30 ноември 2020 година
 - Потврда дека КП 220/1, КО Долна Враштица не е во опфат на урбанистичко-планска документација бр. 12-1522/2 од 7 декември 2020 година издадена од Општина Конче

- Потврда бр. 51 7П51/2020 за исправност на електрични инсталации од 9 декември 2020 година
 - Решение за отфрлање бр. 11-566 од 7 декември 2020 година
 - Доставна книшка за 2 декември 2020 година
 - Информација за пратка од 1 декември 2020 година
2. Одговор на Приговор од 31 декември со прилог:
- БСП-1 образец од 14 декември 2020 година
 - Решение за согласност бр. 11-593 од 23 декември 2020 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, согласно член 45 став (2) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) - кога рокот е определен по денови, денот во кој паѓа настанот од кој треба да се смета траењето на рокот, не се засметува во рокот.

Оттука, жалителот благовремено ја испратил бараната документација на деветтиот ден од приемот на Известувањето.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 245/20
18 јануари 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски